

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 мај 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-1151/1 од 11 мај 2020 година за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Приватна здравствена установа-поликлиника од специјалистичко-консултативната здравствена заштита ПОЛИКЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Охрид, со ЕДБ 4020007149315 и тоа:
  - место на потрошувачка бр. 1203670010007
  - адреса на мерно место: Никола Карев бб, Охрид
  - постоечка категорија на приклучок: LV2
  - нова категорија на приклучок: LV1.2
  - напонско ниво на мерење: низок напон и
  - локација на мерење: низок напон посебен извод.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика\* за промената на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на потрошувачот Приватна здравствена установа-поликлиника од специјалистичко-консултативната здравствена заштита ПОЛИКЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Охрид, и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

## Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр. 12-1151/1 од 11 мај 2020 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на потрошувачот Приватна здравствена установа-поликлиника од специјалистичко-консултативната здравствена заштита ПОЛИКЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Охрид, место на потрошувачка бр. 1203670010007 и адреса на мерно место Никола Карев бб, Охрид.

Барањето е поднесено како резултат на планирана дислокација на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивниот систем, при што мерењето, коешто е внатре во објектот, ќе се извади и ќе се постави на самостоен извод наменет само за корисникот. Со тоа потребно е да се промени категоријата на приклучок за ова мерно место од LV2 во LV1.2. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави фотографија од планираното мерно место по направената дислокација и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 4) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на

Република Македонија” бр. 95/19) согласно кој, во категоријата LV1.2 припаѓаат нисконапонски приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од нисконапонски собирници во трансформаторските станици на среден напон/низок напон, при што мерењето на испорачаната електрична енергија може да биде и на објектот на потрошувачот, доколку на изводот нема приклучено друг потрошувач, а преземената електрична енергија не е наменета за јавно осветление, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**бр. 12-1151/2**  
**14 мај 2020 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Марко Бислимоски**